



Обука и едукација на Доктор Медицина на Трудот

ЈЗУ Здравствен Дом Куманово

Одделение Кардиологија „МБ Света Софија „Софија - Бугарија
(Март, 2017)

Спец. Др. Даниела Тодоровска Јовановиќ,

30. 03. 2017



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МБ Света Софија „Софија - Бугарија



Многупрофилна Болница за лекување





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МБ Света Софија „Софија
Поседува две Поликлиники
Една во склоп на Болницата
Другата Поликлиника е во друг дел од Софија





Многупрофилна Болница за активно лекување МБ „Света Софија”

- Генекологија и Акушерство
- Ортопедија
- Васкуларна хирургија
- Офталмологија
- Хематологија
- Интерна медицина
- Кардиологија
- Физикална Рехабилитација
- Ендокринолог (2 пати неделно)
- Неврологија
- Дерматолог 3 пати неделно

Поседува и сопствена лабораторија и ренген
Врши Специјалистичко-консултативни прегледи
и хоспитализација на болни



Организациона поставеност на работата

- Болните во Св.Софија се упатени од семеен доктор.
- Услугите можат да бидат од:
 - 1. Национално здравствено осигурување
 - 2. Приватни осигурителни фондови
 - 3. Приватни



Интерно одделение

Врши специјалистички прегледи,
Прием на болнички пациенти по пакети,
ЕКГ,
Лабараториси иследувања,
по потреба РТГ и
Упатување до ГЕХ ,Кардиологија,
Хематологија и Ендокринологија.

(Резултатите се процедурираат во систем до Доктор кој ги испратил за лабораториски анализи или /до Доктор кој го упатил за РТГ наод со ЦД за пациент).



Кардиологија

Преглед на пациенти


- * ЕКГ
- * Лабараториски иследувања
- * ЕХО на срце
- * Поставување и читање на
- * Холтер за крвен притисок и
- * Холтер за ЕКГ интерпретација (24 часа мониторинг)
- * Изготвување на Наод за Национална експертна лекарска комисија
- * Ординирање на соодветна терапија по Диагноза.
- * Прием на пациенти во Болница.





Доплер на крвни садови



–Ултразвучна сонографија е еден од основните методи за дијагностика на заболувањата на крвните садови.









Доплер на крвни садови

- * Доплер на артериски крвни садови
- * Доплер на венски крвни садови
- * Мерење на АБИ






Каротидна атеросклероза





Ренални стенози





Иследување на перифера циркулација на a.dorslis pedis






Мускулно – скелетни артерии:

Спектралната крива –
трифазна крива.






Доплер на венски крвни садови




флеботромбоза – компресионна проба



тромбоза на v. gastrocnemia




реканализација на v. poplitea – флеботромбоза во хроничен стадиум






Три различни ехографски наоди = три различни диагнози



флеботромбоза



субфасциален хематом



Бекерова циста
с компресија на
v. poplitea



Голема Благодарност до Министерство за здравство на Република
Македонија
за овозможената едукација
Благодарност до Директорот на Ј.З.У.Здравствен Дом Куманово

